



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ

НА СОЦ Т ЧК ФЕДЕ АТ ВН РЕП БЛ К ЈУГ СЛ В

Sluzbeni vespik JR
Makedonija

91001 SK

1

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 19 април 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XLI

Цена на овој број е 68 динари. – Преплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

261.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 54 став 2 од Законот за основите на системот на стоконните резерви и за сојузните стоконни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84), Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 9 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1985 ГОДИНА

1. Се одобрува Финансискиот план на Сојузната дирекција за стоконни резерви за 1985 година, што Советот на Сојузната дирекција за стоконни резерви го донесе на 12 декември 1984 година.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1985 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 516
9 април 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Милан Рајачиќ, с. р.

262.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 9 ст. 4 и 5 од Законот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 4 април 1985 година и на седницата на Сојузниот собор од 9 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА НА АНТИФАШИСТИЧКОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

За претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија се именува Азем Зулфикари, член на Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунисти-

те на Македонија и член на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 529
9 април 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Милан Рајачиќ, с. р.

263.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 3 став 4 од Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 4 април 1985 година и на седницата на Сојузниот собор од 9 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“ И ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА ТОЈ ОДБОР

I

За претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ се именува Анте Кудуз, професор, декан на Академијата на ликовните уметности во Загреб и член на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“.

II

Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ го сочинуваат следниве членови, што ги избраа собранијата на републиките, односно собранијата на автономните покраини:

од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1. Љупко Антуновиќ, скулптор од Сараево;

2. Марио Николиќ, академик и сликар од Сараево;

од Социјалистичка Република Македонија:

1. Драги Поповски-Дада, академски скулптор од Скопје;

2. Иван Велков, академски сликар од Скопје;
од Социјалистичка Република Словенија;
1. Иван Чобал, ликовен уметник-сликар од Марибор;
2. Тоне Демшар, академски скулптор од Љубљана;
од Социјалистичка Република Србија;
1. Јефта Јефтовиќ, директор на Народниот музеј во Белград;
2. Божа Продановиќ, академски сликар од Белград;
од Социјалистичка Република Хрватска;
1. Анте Кудуз, професор, декан на Академијата на ликовните уметности во Загреб;
2. м-р Зденко Тонковиќ, инженер во Институтот за електростопанство во Загреб, ликовен критичар;
од Социјалистичка Република Црна Гора;
1. Олга Перовиќ, претседател на Републичкиот комитет за информации;
2. Никола Вујошевиќ, сликар од Титоград;
од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина;
- Здравко Мандиќ, директор на Галеријата на слики „Ечка“;
од Социјалистичка Автономна Покраина Косово;
- д-р Скендер Бошњаку, директор на Клиниката за невропсихијатрија во Приштина.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 530
9 април 1985 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на Републиките
и покраините,
Миливоје Стијовиќ, с. р.

Потпретседател
на Сојузниот собор,
Милан Рајачиќ, с. р.

264.

Врз основа на член 5 од Законот за измени и дополне-
нија на Законот за личните доходи на функционерите што
ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надомест-
ите на личните доходи на делегатите во Собранието на
СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/83), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата
од 10 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА

1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 14/84), во точка 1 износот: „4.500”, се заменува со износот: „6.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-29/85-013
11 април 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател на Комисијата,
Реџеп Хамити, с. р.

265.

Врз основа на член 21 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 10 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НА НАДОМЕСТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ АВТОМОБИЛ ВО ЛИЧНА СОПСТВЕ-
НОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ ЦЕЛИ

1. Во Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/84), во точка 2 износот: „10,00” се заменува со износот: „20,00”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-30/85-013
14 април 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател на Комисијата,
Реџеп Хамити, с. р.

266.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/75, 16/77, 62/79 и 13/83) и член 5 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 10 април 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО
СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ
ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА
СФРЈ

1. Делегатот во Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.500 динари за деновите поминати надвор од местото на живеалиштето поради учество во работата на соборите на Собранието на СФРЈ, на работните тела и на заедничките работни тела на соборите чиј е член или поради вршење на работи по одлука на тие тела, на нивните претседатели или на претседателот на Собранието на СФРЈ.

2. Функционерот што го избира или именува Собранието на СФРЈ има право на дневница во износ од 1.500 динари за деновите што ги поминал на службено патување.

3. Трошоците за ноќевање се признаваат според сметката на хотелско-угостителската работна организација до износот од 1.500 динари, со тоа што заедно со дневницата можат да изнесуваат најмногу до 3.000 динари.

4. Правото од точ. 2 и 3 на оваа одлука му припаѓа на раководниот работник што го поставува Комисијата за избор и именување на Собранието на СФРЈ.

5. Исплатата на надоместот според оваа одлука за делегатите во Собранието на СФРЈ паѓа на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ, а за функционерите на товар на наменските средства на органот во кој се остварува личниот доход.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/84 и 32/84).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 114-28/85-013
11 април 1985 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател на Комисијата,
Реџеп Хамити, с. р.

267.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/85), врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ

1. Им се забранува на основните организации на здружен труд да употребуваат растителни масла за јадење и свинска маст од домашно производство во индустријата како технички маснотии.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 133
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

268.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77, 17/78 и 5/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ, ВНЕСУВААТ И ПРИМААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТРАНСТВО, ОДНОСНО ДА ИЗВЕЗУВААТ, ИЗНЕСУВААТ И ИСПРАКААТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени

предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат определени предмети во странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/84) во точка 2 во одредбата под бројот: „40.000” се заменува со бројот: „60.000”.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 135
18 април 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

269.

Врз основа на чл. 4 и 15 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83 и 41/84), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЕЛИДБЕНИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

1. Највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци при службено патување во одделни странски земји изнесуваат по групите задачи и работи до:

за Демократска Република Авганистан:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Социјалистичка Народна Република Албанија:

I група	67 пресметковни долари
II група	60 пресметковни долари

за Демократска Народна Република Алжир:

I група	89 САД долари
II група	80 САД долари

за Народна Република Ангола:

I група	140 САД долари
II група	125 САД долари

за Република Аргентина:

I група	83 САД долари
II група	75 САД долари

за Австралија:

I група	95 австралиски долари
II група	85 австралиски долари

за Австрија:

I група	1.110 австриски шилинзи
II група	1.000 австриски шилинзи

за Бахреин:

I група	101 САД долар
II група	91 САД долар

за Народна Република Бангладеш:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Кралство Белгија:

I група	3.148 белгиски франци
II група	2.833 белгиски франци

за Народна Република Бенин:

I група	60 САД долари
II група	54 САД долари

за Република Боливија:

I група	66 САД долари
II група	59 САД долари

за Република Боцвана:

I група	85 САД долари
II група	76 САД долари

за Федеративна Република Бразил:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Народна Република Бугарија:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Република Џибути:

I група	150 САД долари
II група	135 САД долари

за Социјалистичка Република Бурманска Унија:

I група	50 САД долари
II група	45 САД долари

за Република Бурунди:

I група	93 САД долари
II група	84 САД долари

за Централна Африканска Република:

I група	58 САД долари
II група	52 САД долари

за Република Чад:

I група	56 САД долари
II група	50 САД долари

за Република Чиле:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Социјалистичка Република Чехословачка:

I група	65 пресметковни долари
II група	59 пресметковни долари

за Кралство Данска:

I група	767 дански круни
II група	690 дански круни

за Арапска Република Египет:

I група	120 САД долари
II група	108 САД долари

за Република Еквадор:

I група	59 САД долари
II група	53 САД долари

за Република Екваторијална Гвинеја:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Доминиканска Република:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Република Ел Салвадор:

I група	69 САД долари
II група	61 САД долар

за Социјалистичка Етиопија:

I група	110 САД долари
II група	99 САД долари

за Република Филипини:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Финска:

I група	89 САД долари
II група	80 САД долари

за Република Франција:

I група	555 француски франци
II група	500 француски франци

за Република Габон:

I група	120 САД долари
II група	108 САД долари

за Република Гана:

I група	87 САД долари
II група	78 САД долари

за Република Буркина Фасо:

I група	50 САД долари
II група	45 САД долари

за Република Грција:

I група	57 САД долари
II група	51 САД долар

за Република Гвајана:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Република Гватемала:

I група	67 САД долари
II група	60 САД долари

за Република Гвинеја:

I група	139 САД долари
II група	125 САД долари

за Република Гвинеја Бисао:

I група	95 САД долари
II група	86 САД долари

за Република Хаити:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Кралство Холандија:

I група	237 холандски флорини
II група	213 холандски флорини

за Хондурас:

I група	75 САД долари
II група	68 САД долари

за Хонг Конг:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Република Индија:

I група	110 САД долари
II група	99 САД долари

за Република Индонезија:

I група	104 САД долари
II група	94 САД долари

за Исламска Република Иран:

I група	111 САД долари
II група	100 САД долари

за Република Ирак:

I група	111 САД долари
II група	100 САД долари

за Ирска:

I група	60 англиски фунти
II група	54 англиски фунти

за Исланд:

I група	85 САД долари
II група	76 САД долари

за Република Италија:

I група	110.000 италијански лири
II група	100.000 италијански лири

за Држава Израел:

I група	87 САД долари
II група	78 САД долари

за Јамајка:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Јапонија:

I група	129 САД долари
II група	116 САД долари

за Демократска Народна Република Јемен:

I група	150 САД долари
II група	135 САД долари

за Арапска Република Јемен:

I група	150 САД долари
II група	135 САД долари

за Хашемитско Кралство Јордан:

I група	79 САД долар
II група	71 САД долари

за Република Камерун:

I група	120 САД долари
II група	108 САД долари

за Канада:

I група	100 канадски долари
II група	90 канадски долари

за Држава Катар:

I група	126 САД долари
II група	113 САД долари

за Република Кенија:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Народна Република Кина:

I група	81 САД долар
II група	73 САД долари

за Република Кипар:

I група	56 САД долари
II група	50 САД долари

за Демократска Кампучија:

I група	60 САД долари
II група	54 САД долари

за Република Колумбија:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Народна Република Конго:

I група	110 САД долари
II група	99 САД долари

за Народна Демократска Република Кореја:

I група	75 САД долари
II група	68 САД долари

за Република Костарика:

I група	85 САД долари
II група	77 САД долари

за Република Куба:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Држава Кувајт:

I група	130 САД долари
II група	117 САД долари

за Демократска Народна Република Лаос:

I група	40 САД долари
II група	36 САД долари

за Кралство Лесото:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Либанска Република:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Република Либерија:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

**за Социјалистичка Народна Либиска
Арапска Џамахирија:**

I група	119 САД долари
II група	98 САД долари

за Велико Војводство Луксембург:

I група	2.833 белгиски франци
II група	2.550 белгиски франци

за Демократска Република Мадагаскар:

I група	48 САД долари
II група	43 САД долари

за Република Малави:

I група	87 САД долари
II група	78 САД долари

за Народна Република Унгарија:

I група	78 САД долари
II група	70 САД долари

за Малезија:

I група	105 САД долари
II група	95 САД долари

за Република Мали:

I група	110 САД долари
II група	99 САД долари

за Република Малта:

I група	84 САД долари
II група	76 САД долари

за Кралство Мароко:

I група	52 САД долари
II група	47 САД долари

за Исламска Република Мавританија:

I група	69 САД долари
II група	62 САД долари

за Соединети Држави на Мексико:

I група	78 САД долари
II група	70 САД долари

за Народна Република Монголија:

I група	100 пресметковни долари
II група	90 пресметковни долари

за Народна Република Мозамбик:

I група	91 САД долар
II група	82 САД долари

за Сојузна Република Германија:

I група	167 германски марки
II група	150 германски марки

за Демократска Република Германија:

I група	70 пресметковни долари
II група	63 пресметковни долари

за Кралство Непал:

I група	57 САД долари
II група	51 САД долар

за Република Нигер:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Федеративна Република Нигерија:

I група	178 САД долари
II група	160 САД долари

за Република Никарагва:

I група	85 САД долари
II група	76 САД долари

за Кралство Норвешка:

I група	785 норвешки круни
II група	706 норвешки круни

за Нов Зеланд:

I група	59 САД долари
II група	53 САД долари

за Република Брегот на Слоновата Коска:

I група	150 САД долари
II група	135 САД долари

за Султанат Оман:

I група	125 САД долари
II група	112 САД долари

за Исламска Република Пакистан:

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за република Панама:

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Независна Држава Папуа Нова Гвинеја:

I група	100 САД долари
II група	90 САД долари

за Република Парагвај:

I група	60 САД долари
II група	54 САД долари

за Република Перу:

I група	89 САД долари
II група	80 САД долари

за Народна Република Полска:

I група	99 САД долари
II група	89 САД долари

за Заедница Порторико:

I група	63 САД долари
II група	57 САД долари

за Португалија:

I група	68 САД долари
II група	61 САД долар

за Република Руанда:

I група	102 САД долари
II група	92 САД долари

за Социјалистичка Република Романија:

I група	77 САД долари
II група	69 САД долари

за Соединети Американски Држави:

I група	111 САД долари
II група	100 САД долари

– а за Њујорк:

I група	122 САД долари
II група	110 САД долари

за Кралството Саудиска Арабија:

I група	163 САД долари
II група	147 САД долари

за Република Сенегал:

I група	125 САД долари
II група	112 САД долари

**за Демократска Република
Сао Томе и Принципе:**

I група	65 САД долари
II група	60 САД долари

за Република Сејшели:

I група	95 САД долари
II група	86 САД долари

за Република Сиера Леоне:

I група	83 САД долари
II група	75 САД долари

за Република Сингапур:

I група	102 САД долари
II група	92 САД долари

за Сириска Арапска Република:

I група	70 САД долари
II група	63 САД долари

за Демократска Република Сомалија:

I група	51 САД долар
II група	46 САД долари

за Сојузот на Советските Социјалистички Републики:

I група	100 пресметковни долари
II група	90 пресметковни долари

за Демократска Република Судан:

I група	111 САД долари
II група	100 САД долари

за Република Суринам:

I група	95 САД долари
II група	85 САД долари

за Шпанија:

I група	86 САД долари
II група	77 САД долари

**за Демократска Социјалистичка
Република Шри Ланка:**

I група	80 САД долари
II група	72 САД долари

за Швајцарска Конфедерација:

I група	165 швајцарски франци
II група	149 швајцарски франци

– а за Женева:

I група	182 швајцарски франци
II група	164 швајцарски франци

за Кралство Шведска:

I група	830 шведски круни
II група	747 шведски круни

за Кралство Тајланд

I група	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Обединета Република Танзанија:

I група	78 САД долари
II група	70 САД долари

за Република Того:

I група	125 САД долари
II група	112 САД долари

за Република Тринидад и Тобаго:

I група	127 САД долари
II група	114 САД долари

за Република Тунис:

I група	59 САД долари
II група	53 САД долари

за Република Турција:

I група	57 САД долари
II група	51 САД долар

за Република Уганда:

I група	85 САД долари
II група	77 САД долари

за Обединети Арапски Емирати:

I група.....	147 САД долари
II група	132 САД долари

за Источна Република Уругвај:

I група.....	56 САД долари
II група	50 САД долари

за Велика Британија:

I група.....	86 англиски фунти
II група	77 англиски фунти

за Република Венецуела:

I група.....	90 САД долари
II група	81 САД долар

за Социјалистичка Република Виетнам:

I група.....	51 САД долар
II група	46 САД долари

за Република Заир:

I група.....	150 САД долари
II група	135 САД долари

за Република Замбија:

I група.....	88 САД долари
II група	79 САД долари

за Република Зимбабве:

I група.....	80 САД долари
II група	72 САД долари

за сите други држави:

I група.....	60 САД долари
II група	54 САД долари

2. По исклучок од одредбите на точка 1 од ова решение, дневниците што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци за службено патување во странски земји што се наоѓаат во воена состојба се зголемуваат до 50% од износот на таа точка.

Сојузниот извршен совет, по предлог на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, го утврдува, по одделни земји, износот на зголемувањето на дневниците според одредбите од став 1 на оваа точка.

3. Издатоците за пакување на покуќнина при селидба на раководен работник или работник од странство им се признаваат на сојузните органи на управата и на сојузните организации во материјални трошоци во паушален износ, и тоа:

а) за раководен работник или работник со кој престојуваат во странство брачниот другар и децата, – во валута на земјата од која се сели во износ од 400 САД долари, пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели во време на селидбата.

б) за раководен работник или работник со кој брачниот другар и децата не престојуваат во странство во валута на земјата од која се сели во износ од 200 САД долари, пресметано по текуштиот курс на земјата од која се сели во време на селидбата.

4. На сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци издатоците за осигурување на предметите осигурани кај југословенските осигурителни заводи, што раководниот ра-

ботник или работникот ги испраќа од Југославија во странство и од странство во Југославија, до следниот износ:

а) ако се сели со членовите на семејството, вредност на предметите до 270.000 динари;

б) ако се сели без членовите на семејството, вредност на предметите до 135.500 динари.

5. Ова решение ќе се применува на службени патувања во странство и на селидби што започнуваат од денот на неговото влегување во сила.

6. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/83 и 57/84).

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 126
28 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с.р.

270.

Врз основа на член 30 ст. 1 и 5 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80) во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и со сојузниот секретар за внатрешни работи, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ВО ЗГРАДИ ШТО СЕ ИЗВЕДУВААТ СО СИСТЕМОТ ЗА МОНТАЖА НА ПРЕФАБРИКУВАНИ ТИПИЗИРАНИ ФИНАЛНО ОБРАБОТЕНИ ЕЛЕМЕНТИ****1. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој правилник се определуваат:

1) својствата и карактеристиките на електричните инсталации во згради што се изведуваат со системот за монтажа на префабрикувани типизирани финално обработени елементи, чиј напон спрема земјата не изнесува повеќе од 250 V (во натамошниот текст: електричните инсталации);

2) условите и барањата што мораат да бидат исполнети при производството, изградбата односно изведувањето на електричните инсталации;

3) постапката и начинот на обезбедување на определени својства, карактеристиките, квалитетот и начинот на испитување на електричните инсталации.

Член 2

Електричните инсталации се изведуваат на финално обработени површини на сидови и плафони, во суви простории на згради (станови, канцеларии и сл.) каде што присуството на вода е занемарливо (дозволено повремено кондензирање и појава на капки вода од друго потекло), без постојан извор на прав, дејствување на корозивна атмосфера, механички удари или вибрации.

Како корозивна атмосфера од став 1 на овој член не се смета атмосферата на морскиот воздух.

Температурата на просториите во кои се поставуваат електрични инсталации не смее да биде пониска од -5°C ниту повисока од $+40^{\circ}\text{C}$.

Член 3

Електричните инсталации не смеат да се поставуваат во бањи, како ни во простории каде што постои ризик од експлозија.

II. ДЕФИНИЦИИ

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) префабрикувани типизирани финално обработени елементи (во натамошниот текст: префабрикувани елементи) се инсталациони канали, приклучен прибор и склопки така изработени што со комбинирано поставување на финално обработена ѕидна површина да можат да се поврзуваат во целини;

2) инсталационен канал е склоп составен од носив профил, поклопка или монтажен прибор предвиден во него да се поставуваат изолирани проводници, на кој лесно се поставуваат приклучниот прибор и склопките;

3) носив профил е елемент од изолационен материјал со прегради што ги формираат разводните канали за поставување на изолираните проводници и кој содржи средство за спојување со поклопката;

4) поклопка е елемент од изолационен материјал предвиден така да го затвори носивиот профил што без употреба на алат да не може да се одвои од него;

5) монтажен прибор се елементи од изолационен материјал неопходни за финализација на инсталациониот канал, како што се: спојните елементи, врзивните елементи, крајните елементи, разводните елементи, држачите на изолирани проводници и сл.;

6) приклучен прибор се приклучни направи специјално изработени за ваков начин на изведување на електрична инсталација, со технички карактеристики утврдени во прописите за југословенските стандарди за приклучници (шuko, обично, телефонски и други);

7) склопки се расклопни уреди специјално изработени за ваков начин на изведување на електрична инсталација, со карактеристики утврдени во прописите за југословенскиот стандард за инсталациони склопки.

III. УСЛОВИ И БАРАЊА ЗА ИЗРАБОТКА И ПОСТАВУВАЊЕ

Член 5

Техничките мерки за заштита од случаен допир на делови под напон, од допир на превисок напон, со изолирање, со примена на мал напон, со нулирање, со заштитно заземјување, со заштитна напонска и струјна склопка и со заштитен трансформатор за галванско одвојување; барањата за отпорност на изолацијата, земјоводите, заземјувачите, одводниците на пренапон, условите за разделни и вклопни уреди, осигурувачите, автоматските осигурувачи и склопките на електричните инсталации, како и димензионирањето на водовите и падот на напонот мораат да бидат во согласност со прописите за електроенергетските инсталации во зградите.

Член 6

Поклопката и другите одвоени делови на префабрикуваните елементи со чие симнување стануваат пристапни

водовите и деловите под напон мораат да бидат така поставени што да не можат да се симнат без употреба на алат.

Член 7

Надворешните и внатрешните рабови на префабрикуваните елементи мораат да бидат заоблени, без остри рабови, за да не ги оштетат изолираните проводници при поставувањето, така што по поставувањето да постои можност некој да се повреди.

1) Механичка цврстина

Член 8

Префабрикуваните елементи мораат да бидат отпорни на удар.

Отпорноста на удар на префабрикуваните елементи мора да ги задоволи условите за проверување на механичката цврстина според прописот за југословенскиот стандард за инсталациони склопки.

Член 9

Инсталациониот канал мора да биде отпорен на извлекување на прицврстениот носив профил од ѕидот, кога е прицврстен на начинот определен во техничкото упатство на производителот.

Отпорноста на извлекувањето на инсталационите канали од ѕидот од став 1 на овој член се испитува на следниот начин:

Мостра долга 1 m се оптоварува со сила во три точки, 20 mm од секој крај и во средината. Силата во крајните точки е 285 N, а во средината 450 N. Под дејство на овие сили не смее да дојде до извлекување или до какви и да е деформации.

Член 10

Приклучниот прибор мора да биде отпорен на извлекување од инсталациониот канал и ѕидот, кога е прицврстен на начинот определен во техничкото упатство на производителот.

Носачот на приклучницата мора да издржи сила на извлекување од 130 N, а другиот прибор од 80 N. Под дејство на силата не смее да дојде до извлекување ниту до какви и да е деформации.

Член 11

Инсталациониот канал мора при употребата да ги издржи сите оптоварувања, без недозволените уклони.

Мострата на инсталациониот канал долга 250 mm, со поклопката, мора да се зацврсти на штица која со помалата страница е поставена под прав агол на хоризонтално подножје.

Инсталационите канали широки до 100 mm се зацврстуваат со по едно средство за прицврстување на средината на каналот, а инсталационите канали широки 100 mm и повеќе се зацврстуваат со по две средства за прицврстување, на 25 mm од краевите на каналот, со тоа што средството за прицврстување да го определил производителот во техничкото упатство за инсталациони канали. Должинското оптоварување на инсталациониот канал се постигнува со оловни куглички во вреќички, така што мострата по целата должина да биде рамномерно оптоварена.

Така подготвената мостра се става во комора и остава 3 часа на температура од $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$.

Силата на оптоварувањето по должината (во N/m) се утврдува на следниот начин:

$$F = k \times A,$$

каде што е:

$k = 1,0 \times 10^{-2}$ во $\frac{N}{mm^2}$, специфичен фактор на оптоварувањето

и $A =$ попречен пресек на инсталациониот канал во mm^2 .

Уклонот ја претставува разликата меѓу растојанието од подножјето до долниот раб на мострата во неоптоварена состојба, при собна температура, и растојанието од подножјето до долниот раб на мострата во загреана и оптоварена состојба, мерена во комората, во проценти.

Инсталациониот канал го задоволува испитувањето ако уклонот не изнесува повеќе од 10% од височината на инсталациониот канал изразено во mm, но не повеќе од 8 mm. За време на испитувањето поклопката не смее да искочне.

Член 12

Поклопката на инсталациониот канал што се поставува на плафон мора да има таква отпорност на уклонот и извлекување што да го задоволи испитувањето пропишано во став 2 на овој член.

Мострата на поклопката, долга 250 mm, се прицврстува на хоризонтално поставената штица на извесно растојание од подножјето. Прицврстување се врши со средствата што се определени во техничкото упатство на производителот за инсталациони канали и се испитува со силата на оптоварувањето по должината од член 11 на овој правилник.

Прво се утврдува растојанието меѓу подножјето и површината на поклопката во неоптоварена состојба, при собна температура. Потоа оптоварената мостра се држи во комора 3 часа на температура од $60^\circ C \pm 2^\circ C$. По тоа во комората се мери растојанието меѓу подножјето и површината на поклопката. Уклонот што ја претставува разликата на вака утврдените растојанија не смее да ја надмине вредноста од 5% од широчината на поклопката, но најмногу 10 mm. За време на испитувањето поклопката не смее да искочне.

2) Отпорност на изолацијата и диелектрична цврстина

Член 13

Отпорноста на изолацијата и диелектричната цврстина на инсталационите канали се определува на следниот начин:

Три мостри на инсталациониот канал долги 300 mm, со поставена поклопка, се подложуваат на постапка за влажење.

Постапката за влажење се спроведува во влажна комора во која влажноста на воздухот изнесува меѓу 91% и 95%. На сите места во комората до кои допира мострата треба да се одржува температура на воздухот меѓу $20^\circ C$ и $30^\circ C$ со отстапување $\pm 1 K$.

Пред ставањето во влажната комора, мострата на инсталациониот кабел мора да се доведе на температура која не отстапува повеќе од 2 K од температурата t . Мострата се остава да стои 48 часа во влажната комора, а потоа се изведуваат следните испитувања, и тоа:

1) отпорноста на изолацијата се испитува според прописот за југословенскиот стандард за приклучен прибор за домаќинство со еднонасочен напон од 500 V, во траење од 1 min; површините на електродите мораат да изнесуваат најмалку $700 mm^2$; а измерената отпорност на изолацијата не смее да биде помала од 50 MΩ;

2) диелектричната цврстина се испитува според прописот за југословенскиот стандард за приклучен прибор за домаќинство, со синусоиден напон од 2000 V и 50 Hz, во траење од 1 min; електродите се поставуваат од обете страни на сидовите, преградите и поклопката на инсталациониот канал, со тоа што за време на испитувањето да не смее да дојде до прескок или пробив.

3) Отпорност на запаливост.

Член 14

Инсталационите канали, приклучниот прибор и монтажниот прибор мораат да бидат испитани на отпорност спрема поттикнување на горење, со пламен долг 120 mm, во текот на 10 s, според прописот за југословенскиот стандард за испитување на запаливост на проводници и кабли.

4) Отпорност спрема топлота

Член 15

Инсталационите канали, приклучниот прибор и монтажниот прибор мораат да бидат испитани на отпорност спрема топлота, при температура од $60^\circ C \pm 2^\circ C$ и притисок на кугличка од 10 N, според прописот за југословенскиот стандард за проверување на отпорноста спрема топлота.

5) Услови при изведување на електрични инсталации

Член 16

Во една преграда на носивиот профил на инсталациониот канал можат да се постават изолирани проводници, со исто струјно коло, до пресек што го определува производителот во техничкото упатство за инсталациони канали.

Член 17

Неизолирани проводници не смеат да се поставуваат во инсталациони канали.

Член 18

Во разводните канали, меѓусебно раздвоени со изолационите прегради на еден инсталационен канал, дозволено е поставување на водови со различен напон (TV или радиоантенски водови во едната преграда, во другата напојно струјно коло од 250 V спрема земјата и сл.).

Член 19

Водовите не смеат да се продолжуваат во инсталационите канали, освен во разводните кутии и приклучниот прибор.

Член 20

Ако инсталационите канали се поставуваат покрај оцак, мораат да се заштитат од додатното загревање што потекнува од оцакот.

Член 21

Инсталационите канали можат да се поставуваат на плафон, како и хоризонтално и вертикално на сидовите, покрај нивните рабови, а приклучниот прибор се поставува според проектот за инсталационен канал.

Член 22

Од расветно разводниот елемент на инсталациониот канал поставен на сидот покрај плафонот спрема светлечкото тело до приклучното место на светлечкото тело на плафонот може да се постави инсталационен канал или изолиран повеќежилен проводник (кабел) без инсталационен канал.

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-11943/1
17 август 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

271.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА И КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЕТАЛОНИТЕ НА ЕДИНИЦАТА НА ТЕМПЕРАТУРА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на употреба и класификација на еталоните на единиците за температура.

Член 2

Платински отпорни термометри – примарни еталони во опсегот од 273,15 K до 903,89 K се употребуваат за утврдување на метролошките својства на:

1) живини термометри – секундарни еталони, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;

2) платински отпорни термометри – секундарни еталони, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки, или со методата на фиксни точки чија вредност на температура е утврдена со платински отпорен термометар – примарен еталон;

3) термопарови платина-родиум (10%) /платина – секундарни еталони, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;

4) платински отпорни термометри – мерила на температурата во опсегот од 273,15 K до 903 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,002 K до 0,02 K за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки или со методата на споредување во фиксни точки.

Член 3

Термопарови платина-родиум (10%) /платина – примарни еталони на единица за температура во опсегот од 903,89 K до 1337,58 K се употребуваат за утврдување на метролошките својства на термопарови платина-родиум (10%) /платина – секундарни еталони, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки или со методата на споредување во фиксни точки.

Член 4

Температурни ламби (еталонирани на температура на сјајот) – примарни еталони на единица за температура, во опсегот од 1337,58 K до 2600 K, се употребуваат за утврдување на метролошките својства на:

1) температурни ламби – секундарни еталони, со методата на споредување со помош на фотоелектричен спектрокомпаратор;

2) оптички пирометри – секундарни еталони, со методата на директни споредувања.

Член 5

Температурни ламби (еталонирани на температурата на бојата) – примарни еталони на единица за температура во опсегот од 1500 K до 3100 K, се употребуваат за утврду-

вање на метролошките својства на температурните ламби – секундарни еталони, во опсегот од 1500 K до 3100 K, со методата на споредување со помош на фотоелектричен спектрокомпаратор.

Член 6

Југословенскиот (примарниот) еталон на единица за температура е даден на првото ниво на шематскиот приказ за класификацијата на еталоните на единица за температура што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на единица за температура”.

Член 7

Живини термометри – секундарни еталони на единица за температура во опсегот од 273 K до 903 K, се употребуваат за преглед на:

1) живини термометри – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;

2) живини термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 K до 903 K, чија граница на дозволена апсолутна грешка се од 0,005 K до 2 K за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки.

Член 8

Платински отпорни термометри – секундарни еталони на единица за температура во опсегот од 273 K до 903 K, се употребуваат за преглед на:

1) платински отпорни термометри – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;

2) платински отпорни термометри – мерила на температурата, во опсегот од 273 до 903 K, чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,02 K до 0,05 K.

Член 9

Термопарови платина-родиум (10%) /платина – секундарни еталони на единица за температура во опсегот од 573 K до 1473 K, се употребуваат за преглед на:

1) термопарови платина – родиум /платина – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;

2) термопарови платина – родиум /платина – мерила на температурата во опсегот од 600 K до 1400 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,4 K до 1,5 K, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки.

Член 10

Оптички пирометри – секундарни еталони на единица за температура, во опсегот од 1100 K до 2800 K, се употребуваат за преглед на:

1) температурни ламби – работни еталони со повисока точност во опсегот од 1100 K до 2300 K, со методата на директно споредување;

2) радијациони пирометри – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување со помош на моделот „црно тело”.

Член 11

Температурни ламби – секундарни еталони на единица за температура во опсегот од 1100 K до 2300 K, се употребуваат за преглед на:

1) температурни ламби – работни еталони со повисока точност во опсегот од 1100 K до 2300 K, со методата на споредување со помош на фотоелектричен спектрокомпаратор;

2) Оптички пирометри – мерила на температурата во опсегот од 100 K до 2800 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 4 K до 10 K за даден опсег, со методата на директно споредување.

Член 12

Температурни ламби – секундарни еталони на единица за температура во опсегот 1500 К до 3100 К, се употребуваат за преглед на температурни ламби – работни еталони со повисока точност, во опсегот од 1500 К до 3100 К, со методата на споредување со помош на фотоелектричен спектрокомпаратор или со помош на компаратор за спектрален однос.

Член 13

Секундарните еталони на единица за температура се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните на единицата за температура што носи назив „Секундарни еталони на единицата за температура“.

Член 14

Живини термометри – работни еталони со повисока точност во опсегот од 273 К до 903 К, се употребуваат за преглед на живини термометри – работни еталони со пониска точност, со методата на споредување во термостатирани бањи.

Член 15

Платински отпорни термометри – работни еталони со повисока точност, во опсег од 273 К до 903 К, се употребуваат за преглед на:

- 1) радијациони пирометри – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување со помош на моделот „црно тело“;
- 2) полупроводнички термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 573 К, чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,1 до 2,0 К, за даден опсег со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;
- 3) стаклени термометри полнети со течност – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 903 К, чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,05 К до 15 К за даден опсег со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;
- 4) манометарски термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 873 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,15 К до 15 К, за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;
- 5) отпорни термометри од неблагородни метали – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 453 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,3 К до 2,0 К за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;
- 6) платински отпорни термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 1123 К чии дозволени апсолутни грешки се од 0,2 К до 3,7 К за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки;
- 7) термопарови врз база на неблагородни метали – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 2073 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 15 К за даден опсег, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки.

Член 16

Термопарови платина-родиум /платина – работни еталони со повисока точност се употребуваат за преглед на:

- 1) радијациони пирометри – работни еталони со повисока точност, со методата на споредување со помош на моделот „црно тело“;
- 2) термопарови платина – родиум /платина – работни еталони со пониска точност, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки.

Член 17

Температурни ламби – работни еталони со повисока точност, во опсегот од 1100 К до 2300 К, се употребуваат за преглед на:

- 1) оптички пирометри – мерила на температурата во опсегот од 700 К до 2300 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 5 К до 15 К за даден опсег, со методата на директно споредување;
- 2) фотоелектрични пирометри – мерила на температурата во опсегот од 1100 К до 2300 К, чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 8 К до 20 К.

Член 18

Температурни ламби – работни еталони со повисока точност во опсегот од 1500 К до 3100 К, се употребуваат за преглед на пирометри за спектрален однос – мерила за температура во опсегот од 1500 К до 3100 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 15 К до 30 К, со методата на директно споредување.

Член 19

Радијациони пирометри – работни еталони со повисока точност во температурниот опсег од 300 К до 2800 К, се употребуваат за преглед на радијациони пирометри – работни еталони со пониска точност, со методата на споредување со помош на извор на зрачење.

Член 20

Работните еталони со повисока точност дадени се на третото ниво (прво подниво) на шематскиот приказ за класификацијата на еталоните на единица за температура што носи назив „Работни еталони (со повисока точност) на единица за температура“.

Член 21

Живини термометри – работни еталони со пониска точност во опсегот од 273 К до 903 К, се употребуваат за преглед, со методата на споредување во термостатирани бањи и печки, на следните мерила за температура:

- 1) полупроводнички термометри – мерила за температура во опсегот од 273 К до 573 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,1 К до 2,0 К за даден опсег;
- 2) стаклени термометри полнети со течност – мерила на температурата во опсегот 273 К до 903 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,05 К до 15 К за даден опсег;
- 3) манометарски термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 873 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,15 К до 15 К за даден опсег;
- 4) отпорни термометри од неблагородни метали – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 453 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 0,3 К до 2,0 К за даден опсег;
- 5) платински отпорни термометри – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 1123 К чии граници на дозволени апсолутни грешки се од 0,2 К до 3,7 К за даден опсег;
- 6) термопарови врз база на неблагородни метали – мерила на температурата во опсегот од 273 К до 2073 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 15 К за даден опсег.

Член 22

Термопарови платина – родиум /платина – работни еталони со пониска точност се употребуваат за преглед, со методата на споредување во термостатирани бањи или печки на следните мерила за температура:

- 1) термопарови платина – родиум /платина – мерила за температура во опсегот од 273 К до 1473 К чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 К до 6 К за даден опсег;

2) термопарови врз база на неблагородни метали – мерила на температурата во опсегот од 273 K до 2073 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 1,5 K до 15 K, за даден опсег;

3) термопарови платина – родиум (30%) /платина – родиум (6%) – мерила на температурата во опсегот од 573 K до 1873 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 3 K до 8 K за даден опсег.

Член 23

Радијациони пирометри – работни еталони со пониска точност се употребуваат за преглед на радијациони пирометри – мерила на температурата во опсегот од 300 K до 2800 K чии граници на дозволена апсолутна грешка се од 8 K до 30 K за даден опсег, со методата на споредување со помош на извор на зрачење.

Член 24

Работните еталони со пониска точност дадени се на третото ниво (второ подниво) на шематскиот приказ за класификацијата на еталоните на единица за температура што носи назив „Работни еталони (со пониска точност) на единица за температура”.

Член 25

Класификацијата на еталоните на единицата за температура, во согласност со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата, се објавува во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 26

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за употреба на секундарните еталони и на работните еталони на единицата за температура и за нивната класификација („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/80).

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-4500/1
24 декември 1984 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

272.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦИТЕ НА СВЕТОСНАТА ЈАЧИНА, ОСВЕТЛЕНОСТА И ЛУМИНАЦИЈАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на употреба и класификацијата на еталоните за единиците на светлосната јачина, осветленоста и луминанцијата (во натамошниот текст: единиците на светлосните големини).

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон за единица на светлосна јачина се употребува за утврдување на метролошките својства на:

- 1) примарниот еталон за единицата на светлосниот флукс;
- 2) секундарните еталони за единицата на светлосната јачина;
- 3) секундарните еталони за единицата на осветленоста;
- 4) секундарните еталони за единицата на луминанцијата.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на светлосната јачина е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единиците на светлосните големини што носи назив „Југословенски (примарен) еталон за единицата на светлосната јачина”.

Член 4

Секундарните еталони за единиците на светлосните големини се употребуваат за утврдување на метролошките својства на:

- 1) фотометриските сијалици – работни еталони за единицата на светлосната јачина;
- 2) луксиметрите – работни еталони за единицата на осветленоста;
- 3) луминансметрите – работни еталони за единицата на луминанцијата.

Член 5

Секундарните еталони за единицата на светлосната јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на луминанцијата се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единиците на светлосните големини што носи назив „Секундарни еталони за единицата на светлосната јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на луминанцијата”.

Член 6

Работните еталони за единицата на светлосната јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на луминанцијата се употребуваат за утврдување на метролошките својства на:

- 1) сијалици со усвитено волфрамово влакно – мерила на светлосната јачина;
- 2) луксиметри – мерила на осветленоста;
- 3) луминансметри-мерила на луминанцијата.

Член 7

Работните еталони за единицата на светлосната јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на луминанцијата се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единиците на светлосните големини што носи назив „Работни еталони за единицата на светлосната јачина, за единицата на осветленоста и за единицата на луминанцијата”.

Член 8

Шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единиците на светлосните големини се објавува, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и ме-

рилата, во гласило на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-374/1
25 јануари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

273.

Врз основа на член 23 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА И ЗА КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА ЕТАЛОНИТЕ ЗА ЕДИНИЦАТА НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ОТПОРНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на употребата и класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност.

Член 2

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на електричната отпорност се употребува за утврдување на метролошките својства на секундарните еталони за единицата на електричната отпорност со метод на споредување.

Член 3

Југословенскиот (примарен) еталон за единицата на електричната отпорност е даден на првото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност што носи назив „Југословенски (примарен) еталон на електричната отпорност“.

Член 4

Секундарните еталони за единицата на електричната отпорност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на работните еталони за единицата на електричната отпорност, и тоа:

- 1) на работните еталони од прв ред;
- 2) на работните еталони од втор ред.

Член 5

Секундарните еталони за единицата на електричната отпорност се дадени на второто ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност, што носи назив „Секундарни еталони за единицата на електричната отпорност“.

Член 6

Работните еталони за единицата на електричната отпорност се употребуваат за утврдување на метролошките својства на мерилата, и тоа на:

- 1) омметри;
- 2) мостови;
- 3) мерила на отпорноста на изолацијата;
- 4) декади на отпорноста.

Член 7

Работните еталони за единицата на електричната отпорност се дадени на третото ниво на шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност што носи назив „Работни еталони за единицата на електричната отпорност“.

Член 8

Шематскиот приказ на класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност, согласно со член 23 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата се објавува во гласилото на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-154/1
16 јануари 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 8 ТОЧКА 24 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И ДЕЛОВНИТЕ ПРОСТОРИИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ДОМУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА СВЕТОЗАРЕВО

1. Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на законитоста на член 8 точка 24 од Одлуката за одржување на станбените згради и деловните простории на Самоуправната интересна заедница за домување на општината Светозарево бидејќи, според оцената на Судот, основано може да се постави прашање за законитоста на оваа одлука затоа што во оспорените одредби е пропишано дека трошоците за бажарење на струјомери ги поднесуваат носителите на станарско право, а во Законот за мерните единици и мерилата е пропишано дека трошоците за бажарење на струјомери ги поднесуваат оние што продаваат струја.

2. Во член 8 точка 24 на оспорената одлука е пропишано дека бажарењето на струјомери влегува во текушто одржување на станот, за кое трошоците ги поднесуваат носителите на станарско право.

Со одредбите на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84) е пропишано дека за периодични прегледи на броила на електрична енергија се должни да се грижат организациите на здружен труд што продаваат електрична енергија, без оглед на тоа кој е имател на тие мерила.

Според оцената на Судот, одредбите на член 8 точка 24 од оспорената одлука се спротивни на член 41 ст. 4 и 5 од Законот за мерните единици и мерилата.

Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 март 1985 година, согласно со член 13 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, едногласно донесе

О д л у к а

Се укинуваат одредбите на член 8 точка 24 од Одлуката за одржување на станбените згради и деловните простории на Самоуправната интересна заедница за домување на општината Светозарево од 26 јануари 1982 година.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев и судии: д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, Мустафа Сефо, д-р Александар Фира, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Радко Мочивник, Милосав Стивовиќ и Рамадан Враники.

У.бр. 14/85
6 март 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 220 ОД ЗАКОНОТ НА СР ЦРНА ГОРА ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Со решение од 21 декември 1983 година, Уставниот суд на Југославија поведе постапка за оценување на уставноста и спротивноста на член 220 од Законот на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурување („Службени лист СР Црне Горе“, бр. 14/83), со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Уставниот суд решението за поведување постапка за оценување на уставноста на оспорениот законски пропис му го достави на Собранието на СР Црна Гора кое, во својот одговор, истакна дека ќе пристапи кон измена на оспорениот пропис, но тој сè до денес не е изменет.

2. Со член 220 од Законот на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурување (Законот на СР Црна Гора) е пропишано дека Заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на Црна Гора примената на одредбите од Законот на СР Црна Гора за задолжителното усогласување на пензиите во текот на годината и за исплатата на разликата меѓу пензијата исплатена во минатата година и пензијата усогласена според одредбите на тој закон ќе ја обезбеди најдоцна до 31 декември 1986 година.

3. Според член 107 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службени лист на СФРЈ“, бр. 23/82 и 77/82) примената на одредбата од став 3 на член 30 од тој закон – со која е утврдено дека разликата меѓу пензијата исплатена во минатата година и пензијата усогласена според одредбите на став 2 од тој член, ќе се исплатува за целата мината година – заедниците за пензиско и инвалидско осигурување на работниците ќе ја обезбедат најдоцна до 31 декември 1986 година.

Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување со член 30, ја утврди обврската за усог-

ласување на пензиите во текот на годината, конечното усогласување на пензиите на почетокот на идната година и исплатата на разликата меѓу исплатената и усогласената пензија за целата мината година.

Со преодните одредби на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување (член 107) е определено само дека одредбите за исплатување на разликите во пензијата ќе се применуваат најдоцна до 31 декември 1986 година. Со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, не е пропишано дека на задолжителното усогласување на пензиите во текот на годината и на нивното конечно усогласување ќе се пристапи најдоцна до 31 декември 1986 година, како што е тоа пропишано со оспорениот пропис на Законот на СР Црна Гора. Примената на одредбите за задолжително усогласување на пензиите во текот на годината не е обусловена со рокот што важи за примената на одредбата за усогласување на разликите во пензиите за целата мината година.

Од фактот дека со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се пропишува само можноста исплатата на разликите во пензиите да се обезбеди најдоцна до 31 декември 1986 година, а не и задолжителното усогласување на пензиите во текот на годината, што се остварува со денот на влегувањето во сила на тој закон, произлегува дека во овој случај станува збор за спротивност меѓу член 220 на Законот на СР Црна Гора и одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување што се однесуваат на задолжителното усогласување на пензиите во текот на годината. Со оспорената законска одредба, практично, не се одлага само исплатата на разликата во пензијата, туку и усогласувањето на пензиите во текот на годината – до 31 декември 1986 година. Тоа оспорениот пропис го прави спротивен со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, што Уставниот суд на Југославија со оваа одлука го утврдува.

Според член 207 став 2 од Уставот на СФРЈ, републичкиот закон не може да биде во спротивност со сојузниот закон. Бидејќи одредбите на член 220 од Законот на СР Црна Гора се во спротивност со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, тоа оспорениот законски пропис го прави и несогласен со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 13 февруари 1985 година, врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ, едногласно донесе

О д л у к а

Се утврдува дека одредбите на член 220 од Законот на СР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурување се несогласни со Уставот на СФРЈ и дека се во спротивност со одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување.

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во „Службени лист СР Црне Горе“.

Уставниот суд на Југославија оваа одлука ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Васил Гривчев, и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Душан Штрбац, Иван Франко, Воислав Ракиќ, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враники.

У.бр. 132/83
13 февруари 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на Југославија,
д-р Васил Гривчев, с. р.

ОДЛУКА**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 22 СТАВ 1 ТОЧКА 1 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНАТА „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВО ОБРЕНОВАЦ ОД 22 ДЕКЕМВРИ 1981 ГОДИНА**

1. Уставниот суд на Југославија, со решението од 23 мај 1984 година, по иницијатива на Ранко Петровиќ од Белград, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите на член 22 став 1 точка 1 под а, б, ц, д и е, на Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Термоелектраната „Никола Тесла“ во Обреновац, од 22 декември 1981 година зашто најде дека основано се поставува прашањето за согласноста на тие одредби на Правилникот со Уставот на СФРЈ.

2. Со одредбите на член 22 став 1 точка 1 на наведениот правилник, покрај другите услови за добивање стан на користење, предвидено е и вреднување „чекање на стан“ така што се дава поголем број бодови за секоја година чекање на стан во оваа организација.

3. Уставниот суд на Југославија утврди дека со оспорените одредби на Правилникот „чекање на стан“ се пропишува различно вреднување на работниот стаж на работникот, остварен во оваа организација во однос на годините на работниот стаж остварен во други организации и органи и оцени дека пропишувањето на такво вреднување на работниот стаж на работник за давање станови на користење, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

Причините за ваквото становиште на Уставниот суд на Југославија се изнесени во точка 4 на Одлуката на Уставниот суд на Југославија У.бр. 144/79 од 5 октомври 1983 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/83.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ, на седницата од 20 февруари 1985 година со мнозинство гласови, донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат одредбите на член 22 став 1 точка 1 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците на Термоелектраната „Никола Тесла“ во Обреновац од 22 декември 1981 година и тоа:

а) зад зборовите „120 бодови“ – одредба: „плус 10 бодови по година чекање во ТЕНТ“;

б) зад зборовите „110 бодови“ – одредба: „плус 4 бода по година чекање во ТЕНТ“;

ц) зад зборовите „95 бодови“ – одредба: „плус 3 бода по година чекање во ТЕНТ“;

д) зад зборовите „110 бода“ – одредба: „плус 2 бода по година чекање во ТЕНТ“;

е) зад зборовите „80 бода“ – одредба: „плус 1 бод по година чекање во ТЕНТ“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и во Термоелектраната „Никола Тесла“ во Обреновац, на начинот на кој е објавен оспорениот правилник во таа организација.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав на: претседател на Уставниот суд на Југославија д-р Васил Гривчев и судиите: Милосав Стијовиќ, Славко Кухар, д-р Стана Ѓукиќ-Делеваќ, Воислав Ракиќ, Радко Мочивник, др Јосиф Трајковиќ, Јаким Спировски, Рамадан Враниќ, Мустафа Сефо, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Душан Штрбац и Иван Франко.

У.бр. 154/84

20 февруари 1985 година

Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Васил Гривчев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Договорот за основите на даночната политика, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/85, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ДОГОВОРОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА ДАНОЧНАТА ПОЛИТИКА**

Во потписот за Саборот на СР Хрватска, наместо името: „Љубомир Симиќ“ треба да стои: „Радован Симиќ“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, 11 април 1985 година, Белград.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Договорот за усогласување на даночниот систем, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/85, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ СИСТЕМ**

Во потписот за Саборот на СР Хрватска, наместо името: „Љубомир Симиќ“ треба да стои: „Радован Симиќ“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, 11 април 1985 година, Белград.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1985 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/85, се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНИТЕ ЦЕНИ НА ДОБИТОКОТ ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Во точка 3 во шестиот ред по зборовите: „полутки“ се додава записка и испуштените зборови: „а најмногу 1,5 промили од вредноста на топлите полутки“.

2. Во точка 5 во одредбата под 1 наместо текстот: „со југословенскиот стандард Месести свињи за индустриска преработка – JUS E.C1.021“ треба да стои: „со Правилникот за квалитетот на закланите свињи и категоризацијата на свинското месо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85)“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 16 април 1985 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1985 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/84 се поткрале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАЕДНИЧКАТА ДЕВИЗНА ПОЛИТИКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1985 ГОДИНА**

Во точка 3, на крајот од став 35, по алинеја 12 се додаваат три нови алинеи, што гласат:

„– кај подарок-бонови и хартии од вредност што на болниците и здравствените установи ќе им ги подарат нивни странски пациенти;

– кај девизните приливи што странски установи или поединци ќе ги дозначат за организирање на меѓународни семинари и други меѓународни средби на организации или стручњаци во Југославија и за девизен прилив на меѓународните установи со седиште во СФРЈ;

– од девизниот прилив за заштита на правото на индустријска сопственост на наши организации на здружен труд во странство.”

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, 11 април 1985 година, Белград.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се разрешува од должноста директор на Сојузниот завод за статистика Франта Комел, со 28 февруари 1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен и враќање на работа во СР Словенија.

С. п. п. бр. 239
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

За директор на Сојузниот завод за статистика се назначува д-р Драгутин Групоковиќ, досегашен заменик на сојузниот секретар за финансии.

Решението ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ”.

С. п. п. бр. 240
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста советник на сојузниот секретар за финансии Драгољуб Петковиќ, со 1 февруари 1985 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 242
14 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

Се разрешува од должноста помошник на директорот на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка Катарина Илиевиќ и се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 243
14 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За помошник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Живоин Лазиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

С. п. п. бр. 431
21 февруари 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучава да се

о д л и к у в а а т :

– за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

генерал–полковник Јеркић Алојза Бранко;
генерал–потполковници: Радованов Гавре Миленко,
Трго Андрије Фабијан;

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

генерал–мајори: Ђокић Страина Славољуб, Радановић Драгића Душан, Радић Војислава Александар, Тус Јурја Антон, Вујасиновић Петра Жарко;

– за особени заслуги стечени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја и за заслуги на организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

генерал–полковник Јанић Уроша Александар;
генерал–потполковници: Петрич Михаела Михаел,
Радисављевић Љубомира Драгослав;
вицеадмирал Богунувић Вјекослава Петар;

– за особени заслуги во изградбата и јакнењето на вооружените сили и за особени успеси во раководењето со единиците на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ
ВЕНЕЦ

генерал–потполковници: Костовски Николе Јосиф,
Марићевић Николе Славко, Мирковић Добривоја Стеван
вицеадмирал Виловић Марина Тихомир,

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

генерал–мајор Петровић Уроша Станимир;

– за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

генерал–потполковник Ранитовић Радивоја Бошко;
генерал–мајор Поповић Глигорија Јован;

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

генерал–потполковници: Калођера Фрање Марко,
Поповић Мирка Светислав, Рашковић Станка Илија, Врбавац Велимира Бура;

вицеадмирал Летица Анте Свето;

генерал–мајори: Абдули Шаипа Рамиз, Бањац Микајла Ненад, Кастратовић Мирослава Никола;
контраадмирал Костић Ђорѓа Звонимир;

– за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА
СВЕЗДА

генерал–мајори: Гајовић Милоша Бранко, Јауковић Радула Ђорђевић, Мишевић Милоша Милован;

– за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста на граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

генерал–мајори: Мухаџири Даута Али, Панић Грује Живота, Спиrowsки Стевана Александар;
контраадмирал: Грубишић Стипе Божидар, Шимић Петра Петар;

– за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството на нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
ВЕНЕЦ

генерал–мајори: Бајчетић Аћима Милош, Бенић Павла Никола, Ковачевић Петка Чедо

Бр. 140
22 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ
ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Страна

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

– за особени успеси и придонес за зацврстување и оспособување на вооружените сили за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ
ВЕНЕЦ

Технички школки центар на КоВ – „Генерал армије Иван Гошњак“;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Технички ремонтен завод – Чачак.

Бр. 141
22 декември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
261. Одлука за одобрување на Финансискиот план на Сојузната дирекција за стокровни резерви за 1985 година —————	689
262. Одлука за именување претседател на Одборот за Наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија —————	689
263. Одлука за именување претседател на Управниот одбор на Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ и за објавување на составот на тој одбор —————	689
264. Одлука за измена на Одлуката за износот на месечниот надомест на трошоците за вршење на функцијата —————	690
265. Одлука за измена на Одлуката за условите и начинот на остварување на правото на делегатите во Собранието на СФРЈ на надомест за користење автомобил во лична сопственост за службени цели —————	690
266. Одлука за износот на дневниците на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ —————	690
267. Одлука за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии —————	691
268. Одлука за измена на Одлуката за условите под кои физички лица можат да увезуваат, внесуваат и примаат определени предмети од странство, односно да извезуваат, изнесуваат и испраќаат определени премети во странство —————	691
269. Решение за највисоките износи на дневниците за службено патување во странство и за издатоците за селидбени трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци —————	691
270. Правилник за техничките нормативи за електрични инсталации во згради што се изведуваат со системот за монтажа на префабрикувани типизирани финално обработени елементи — — —	696
271. Правилник за начинот на употреба и класификација на еталоните на единицата на температура —————	699
272. Правилник за начинот на употребата и за класификацијата на еталоните за единиците на светлосноста јачина, осветленоста и луминанцијата —————	701
273. Правилник за начинот на употребата и за класификацијата на еталоните за единицата на електричната отпорност —————	702
Одлука за оценување на законитоста на член 8 точка 24 од Одлуката за одржување на станбените згради и деловните простории на Самоуправната интересна заедница за домување на општина-та Светозарево —————	702
Одлука за оценување на уставноста на член 220 од Законот на ЦР Црна Гора за пензиското и инвалидското осигурување —————	703
Одлука за оценување на уставноста на одредбите на член 22 став 1 точка 1 од Правилникот за регулирање на станбените потреби на работниците на Термоелектраната „Никола Тесла“, во Обреновац од 22 декември 1981 година. —————	704
Исправка на Договорот за основите на даночната политика —————	704
Исправка на Договорот за усогласување на даночниот систем —————	704
Исправка на Одлуката за заштитните цени на добитокот за 1985 година —————	704
Исправка на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославије за 1985 година —————	704
Назначувања и разрешувања —————	705
Одликувања —————	706

